

# ПОЈАСНУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА

## Извештај за пензиска заштеда на индивидуална сметка

Состојба на ден: **31.12.2018**

Вие поседувате **377,929343** сметководствени единици, односно вкупен износ од **57.000** (денари).

$$\frac{57.000 \text{ (денари)}}{\text{(Вкупен износ)}} = \frac{377,929343}{\text{(Број на сметководствени единици)}} * \frac{150,821843}{\text{(Вредност на сметководствената единица)}} \text{ (денари)}$$

Претставува број на сметководствени единици кои ги поседува секој член на својата сметка.  
На пр. на 31.12.2018 година членот поседува 377,929343 единици.

Сметководствена единица претставува пропорционален дел во вкупните нето средства на пензискиот фонд.  
На пр. на 31.12.2018 година вредноста на сметководствената единица на 31.12.2018 година е 150,821843 денари.

Претставува колку вкупно заштедени средства има членот на својата сметка на крајот на годината.  
На пр. на 31.12.2018 година поседувате 57.000 денари.

**ВАШАТА ПЕНЗИСКА ЗАШТЕДА Е НАМЕНЕТА ЗА ПЕНЗИЈА ОД ВТОР СТОЛБ – ЗАДОЛЖИТЕЛНО КАПИТАЛНО ФИНАНСИРАНО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ**  
Супервизор на капитално финансирано пензиско осигурување е Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС)  
[www.mapas.mk](http://www.mapas.mk) тел. 02 3224 229  
Контактирајте го Вашето пензиско друштво (контакт информации)

### Уплати/исплати во 2018 година

Датум на уплата / исплата	Опис	Износ
05.01.2018	П201712	2.000
04.02.2018	П201801	2.000
05.03.2018	П201802	2.000
06.04.2018	П201803	2.000
04.05.2018	П201804	2.000
03.06.2018	П201805	2.000
07.07.2018	П201806	2.000
02.08.2018	П201807	2.000
04.09.2018	П201808	2.000
<b>05.10.2018</b>	<b>П201809</b>	<b>2.000</b>
03.11.2018	П201810	2.000
07.12.2018	П201811	2.000

Претставува датум кога е извршена уплата или исплата на средства од сметката на членот.

Претставува износ на уплатен придонес.

Претставува опис на трансакцијата - уплатен придонес, корекција итн.

На пр. П201809 означува уплатен придонес за месец септември 2018 година.

Доколку во ова поле има *Корекција*, детално ќе биде наведен описот на корекцијата. Доколку во ова поле има *Поврат - n*, тоа означува поврат на придонеси (на пример поради погрешно уплатени средства).

На пример на 05.10.2018 година извршена е уплата на придонес за септември 2018 година во висина од 2.000 денари.

Почетната состојба означува средства заштедени во претходната година, а крајната состојба претставува колку заштедени средства има на крајот на годината. Од примерот на графичкиот приказ може да се види порастот на средствата за пензиска заштеда во текот на годината.

Информациите за наплатените надоместоци и одредени поими за капитално финансирано пензиско осигурување (задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, МАПАС, придонес, принос, сметководствена единица и други поими) се вклучени на втората страна од Извештајот за пензиска заштеда.

Графички приказна состојба на сметка со износ на 31.12.2017 год.и на 31.12. 2018 год.

